

**Р Е Ф Е Р А Т**  
**ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК**  
**од областа**  
**ДРУГО / ПРАВО ЗА ЕКОНОМИСТИ**  
**на Економскиот факултет - Прилеп**

Врз основа на конкурсот објавен на 20 мај 2015 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“ за избор на наставник од областа *друго / право за економисти*, Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-1233/1 од 05.06.2015 година, формира **Рецензентска комисија** за избор на наставник од областа *друго / право за економисти*, во состав:

- д-р Ристо Ристески, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп, во пензија;
- д-р Ристо Речкоски, вонреден професор на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид и
- д-р Димко Кокароски, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп.

Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и чл. 9, чл. 47, чл. 48, чл. 49 и чл. 50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали, Рецензентската комисија го поднесува следниов:

**И З В Е Ш Т А Ј**

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“ од 20 мај 2015 година за избор на наставник од областа *друго / право за економисти*, во предвидениот рок се пријави само кандидатот: д-р Мирослав Андоновски.

Врз основа на поднесената пријава од доц. д-р Мирослав Андоновски ги презентираме следните аргументи во прилог на предлогот за избор:

**Биографски податоци за кандидатот д-р Мирослав Андоновски**

**Датум и место на раѓање**

23.04.1959 год. во с.Тројаци - Прилеп.

**Образование**

- Основното образование го завршил во учебната 1973/74 година во основното училиште “Никола Тодороски” – с. Ракле – Прилеп.

- Средното образование го завршил во Гимназијата “Мирче Ацев”, во Прилеп во учебната 1977/78 година.
- Во учебната 1978/79 година се запишал на Правниот факултет во Битола, каде што дипломирал на 27.09.1982 година.
- Во академската 2002/03 год. се запишал на последипломскиот студиум по Бизнес администрација – MBA менаџмент на Економскиот факултет во Прилеп, каде што во фокусниот сегмент се определил за Сметководствен менаџмент. Магистерскиот труд, на тема **“Ефикасноста и ефективноста на интерната и екстерната ревизија на акционерските друштва, детерминирани од организациските форми, правната и асоцијативната регулатива”**, успешно го одбрал на ден 26.12.2005 година и се стекнал со научен степен магистер по бизнис администрација – MBA менаџмент.
- На 30.09.2010 година ја одбрал докторската дисертација на тема **“Институционални претпоставки за подобрување на условите за бизнис во Република Македонија”**.

### Работно искуство

Првото вработување го имал во 1985 година во стопанството, каде што работел до 1993 година, а од 01.01.1994 година до октомври 1998 година работел како адвокат, при што еден мандат бил член на Управниот одбор на Адвокатската комора на Македонија, по што се вработува во Економскиот факултет – Прилеп, како секретар.

На ден 18.11.2010 година е избран за наставник по предметите *трговско право* и *меѓународно стопанско право* во звање доцент на Економскиот факултет – Прилеп.

### Учество во реализација на наставата

Кандидатот д-р Мирослав Андоновски успешно ја реализира наставата на следниве наставни дисциплини на Економскиот факултет - Прилеп:

- *одборна и трговско право*, *меѓународно стопанско право* – на прв циклус на студии;
- *право на Европска Унија и иновации и интелектуална сопственост* – на втор циклус студии.

Тој има издадено скрипта **Трговско право** со што во целост е покриена оваа наставна програма, а во коавторство со д-р Миладин Крстаноски има издадено учебник **Меѓународно стопанско право** со кој е покриена содржината на истоимената предметна програма

Д-р Мирослав Андоновски досега бил ментор на 4 магистерски трудови и на над 80 дипломски трудови, бил член во комисиите за оценка и одбрана на повеќе магистерски трудови, како и член во комисија за подобност на докторска дисертација, со што активно партиципирал и дал свој придонес во стручното и научното усовршување на помладите наставници.

Досега кандидатот д-р Мирослав Андоновски бил член на повеќе комисии и тела на факултетот, а е и актуелен Претседател на Комисијата за самоевалуација на Економски факултет – Прилеп.

За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност е потврда и позитивната оценка од самоевалуацијата. Имено, од резултатите на извршената самоевалуација произлегува дека кандидатот д-р Мирослав Андоновски позитивно е оценет на сите испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Имено, 84% од вкупо 45 анкетирани студенти потполно или главно се согласуваат дека наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата и дека за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај студентите. Исто така, 81% од анкетираниите студенти одговориле дека наставникот користи интерактивни методи на настава, ги мотивира студентите за вклучување во наставниот процес, а 83% дека наставникот стимулира дополнителни активности на студентите. Освен тоа, 93% од анкетираниите студенти потенцирале дека наставникот редовно ја изведува наставата, а 89% од студентите во потполност или главно се согласуваат дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон студентите се на соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на студентите, 90% посочиле дека резултатите од работата на студентите објективно се оценуваат од страна на наставникот, а 91% од студентите потполно или главно се согласуваат дека предметната програма е покриена со соодветна литература и вклучува современи содржини.

Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија го оцени како *исклучително позитивен* Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Мирослав Андоновски.

## **Научна и стручна активност по изборот во звањето Доцент (2010 – 2015)**

### **Учебници и скрипти:**

- 1) Д-р Мирослав Андоновски, Д-р Миладин Крстаноски, *“Меѓународно стопанско право” - учебник*, Печатница Ацетони ДОО Прилеп, 2011 година, ISBN 978-9989-2797-9-9, COBISS.MK-ID 89437706.
- 2) Д-р Мирослав Андоновски, *“Трговско право” - скрипта*, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет - Прилеп, 2011 година, ISBN 9989-695-99-3, COBISS.MK-ID 89969930.

### **Учество во проекти:**

- 1) ***“Влијанието на индикаторот „затворање на бизнисот“ врз рангирањето на Република Македонија во Doing Business” – Студија на случај: Поведување, водење и заклучување на стечајните постапки на подрачјето на Апелационен Суд Битола***, Економски факултет – Прилеп, 2011 година;

**Список на научни и стручни трудови:**

- 1) ***“Integriran Univerzitet – Legislativa i Praktika”***, XVIII Skup Trendovi Razvoja: “Internacionalizacija Univeziteta”, Kopaonik, 27.02. – 01.03.2012.
- 2) ***“Anti-crisis measures as a factor for improving the business climate in Republic of Macedonia”***, Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна, 2012, ISBN 978-954-21-0600-5, стр. 296-302.
- 3) ***“The promotion – A tool for successful product story (From idea for production to product sales)”***, во коавторство со Доц. Д-р Јанка Димитрова, „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“, Скопје, 14 и 15.06.2012.
- 4) ***“Models for elimination of the discrimination on the labour market”***, во коавторство со Доц. Д-р Љупче Маркушески, International scientific conference: Migration and Labour market, 19. – 20. October 2012, ISBN 978-9989-695-53-7, ISBN 978-9989-633-33-1, ISBN 978-608-65073-1-2, COBISS.MK-ID 92214538.
- 5) ***“Does the Existing Level of Globalization of the Macedonian Economy Allow Successful Development of Domestic Business”***, МКБЕФ: Меѓународна конференција: „Од либерализација до глобализација – предизвици на светот што се менува“, 13 – 15 септември 2012,.
- 6) ***What is and what should be taken by the competent institutions for internationalization of the Macedonian economy”***, во коавторство со Доц. Д-р Љупче Маркушески, МКБЕФ: Меѓународна конференција: „Од либерализација до глобализација – предизвици на светот што се менува“, 13 – 15 септември 2012.

- 7) ***“Managing the crisis in the economy by the relevant state institutions in Macedonia”***, International conference “South-East European countries towards European Integration, Economic Faculty of the University “Aleksander Xhuvani” Elbasan, 20.10.2012, ISSN 2221-5956.
- 8) ***“Concepts for implementation of global management in Macedonia aimed at internationalization of the national economy”***, во коавторство со Доц. Д-р Јанка Димитрова, XIII International Symposium, SymOrg 2012, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 05-09 јуни 2012, Златибор, Србија, ISBN 8676802556, ISBN 9788676802555.
- 9) ***“The impact of business incubators and innovation centers on the development of the Macedonian economy”***, 2<sup>nd</sup> Redete 2012 International Scientific conference “Economic development and entrepreneurship in Transition Economies: A Search for new paradigms, 25 – 27.10.2012, Бања Лука, ISBN 978-99938-46-54-3.
- 10) ***“Economic approach to safety and health at work: What messages can apply for the Republic of Macedonia”***, во коавторство со проф. д-р Димитар Николовски и м-р Надица Фотев, Прва Меѓународна Научна Конференција – 2013 „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, Битола, 2013.
- 11) ***“The safety and health at work as constituent part of companies profitability”***, во коавторство со проф. д-р Димитар Николовски и м-р Надица Фотев, Прва Меѓународна Научна Конференција – 2013 „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, Битола, 2013.
- 12) ***„Стечајот во Република Македонија“***, Еквилибриум бр. 11, Економски факултет – Прилеп, јуни 2013.
- 13) ***“European Credit System effects over the passing exams in Republic of Macedonia”***, во коавторство со Тања Мицалевска и Ана Петровска, XIX Skup Trendovi Razvoja: “Univerzitet na tržištu”, Maribor, Pohorje, Slovenija, 18-21.02.2013, ISBN 978-86-7892-485-9.
- 14) ***“Practical work of students – theory and practice”***, во коавторство со Тања Мицалевска и Андреј Бошески, XIX Skup Trendovi Razvoja: “Univerzitet na tržištu”, Maribor, Pohorje, Slovenija, 18-21.02.2013, ISBN 978-86-7892-485-9.
- 15) ***„Clinical teaching - Step for bringing closer the higher education towards the economy and social community”***, во коавторство со Тања Мицалевска, XX

- Skup Trendovi Razvoja: “Razvojni potencijal visokog obrazovanja”, Kopaonik, 24-27.02.2014.
- 16) **“Financing of the Innovations in Function to the Competitiveness of the Companies and the National Economy”**, во коавторство со доц. д-р Љупче Маркушески и м-р Тања Мицалеска, Innovations and entrepreneurship – the micro- and macroeconomic perspective, 24 – 25. април 2014, Полска, ISSN 2300-5947, ISBN 978-83-62897-85-8 Volume 2 (2014) No. 3.
  - 17) **„Стечајниот управник како фактор за времетраењето на стечајната постапка“**, Еквилибриум бр. 13, Економски факултет – Прилеп, февруари 2014.
  - 18) **“Transfer of the right for using a patent - opportunity for development and internationalization of the business”**, во коавторство со д-р Љупче Маркушески, International conference: SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe, 3-4.10.2014, ISBN 978-9989-695-55-1, COBISS.MK-ID 96938762.
  - 19) **“Decision support systems-logistic support to the process of decisions making in the Macedonian companies”**, во коавторство со д-р Љупче Маркушески, International conference: SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe, 3-4.10.2014, ISBN 978-9989-695-55-1, COBISS.MK-ID 96938762.
  - 20) **“The reforms in the higher education through the prism of the recent amendments in the regulations”**, во коавторство со доц. д-р Игор Здравкоски, XXI Skup Trendovi Razvoja: “Univerzitet u promenama”, Zlatibor, 23-26.02.2015.

#### **Сертификати и друго:**

- 1) Рецензија на трудот **“The Importance of the Legal Organisational Form for the Internationalisation of Selected Slovene Dynamic Companies”**, за списанието Organizacija – Journal of Management, Informatics and Human Resources.
- 2) Инсолвентност, стечај и ликвидација на трговско друштво – Легислатива и практика – Скопје, 1 и 2 декември 2010 година.
- 3) Заштита на правата од интелектуална сопственост, Скопје, 9. декември 2010 година.
- 4) Измените на Законот за парнична постапка и нивната примена, Скопје, 6 октомври 2011 година.

- 5) Искуствата и дилемите во спроведувањето на измените и дополнувањата на Законот за трговски друштва од 2010 и 2011 година во врска со статутите на акционерските друштва, Скопје, 14 март 2012 година.
- 6) First international conference on business, economics and finance (ICBEF) 2012, Штип, 13-15. септември 2012.
- 7) International scientific conference “Migration and labour market”, Hotel “Montana Palace” Krushevo, Macedonia, October 19-20, 2012.

## **Научна и стручна активност до изборот во звањето Доцент – до 2010**

### **Учествуво во меѓународни и домашни проекти:**

- 1) *“Управување и администрирање со универзитетите во Р. Македонија – (ЈЕР) број 15032”*, престој на Универзитетот “Македонија” во Солун – Република Грција;
- 2) *“Конференција за дисеминација на проектните задачи”*, ТЕМПУС-КАРДС-УМ-ЈЕП-15032-2000, 10 ноември, Битола, 2003 година;
- 3) *Самоевалуација на високообразовните установи во Република Македонија*, 20-22 мај 2002 год., Скопје;

### **Список на научни и стручни трудови:**

- 1) *“Деиндустријализацијата го пренасочува управувањето со квалитетот на економијата”*, во коавторство со проф. д-р Димо Димков и проф. д-р Виолета М. Лашкоска, Годишник на Економскиот факултет – Прилеп, бр. 20, 2003 год.;
- 2) *“Современата екстерна ревизија во Република Македонија”*, Годишник на Економскиот факултет – Прилеп, 2004 година;
- 3) *“Правно – економски аспекти на средствата на резервите”*, Годишник на Економскиот факултет – Прилеп, 2004 година;

- 4) *“Ефикасноста и ефективноста на интерната и екстерната ревизија на акционерските друштва детерминирани од организациските форми, правната и асоцијативната регулатива”*, магистерски труд, Економски факултет – Прилеп, 2005г.;
- 5) *“Акредитација – базични ориентир ка стандардизацији високо образование”*, во коавторство со проф.д-р Димо Димков, XII скуп трендови развоја “Болошки процес у Србији”, - Тренд 2006, Копаоник, 06-09.03. 2006 година;
- 6) *“Обезбедување трајних извора финансирања, основни предусети за истражување аутономија високообразовних институција”*, во коавторство со м-р Марјан Ангелески, XIII скуп трендови развоја “Акредитација болошких студија”, Копаоник, 05-08.03. 2007 година.
- 7) *“Стабилна инвестициска и бизнис клима – предуслов за привлекување странски директни инвестиции (СДИ)”*, Меѓународна научна конференција “Бизнисот и глобализацијата” – Охрид 19-20 октомври 2007 година.
- 8) *“Акредитација високообразовних услова и интерес о студирањем”*, XIV скуп трендови развоја “Ефикасност и квалитет болошких студија”, Копаоник, март 2008 година.
- 9) *“Циклусни систем образование и докторске студије у Републици Македонија”*, XV скуп трендови развоја “Докторске студије у Србији, региони и ЕУ”, Копаоник, 02-05 март 2009 година.
- 10) *“Нормативно уредување мобилност студентите на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола”*, XVI скуп трендови развоја “Болова 2010 – стање, дилеме и перспективе”, Копаоник, 01-04 март 2010 година.

## КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ

Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот д-р Мирослав Андоновски, во која се содржани податоците за неговата стручна, научна и наставна активност, може да се констатира дека тој покажува перманентен прогресивен научен и професионален развој.

Кандидатот д-р Мирослав Андоновски е вклучен во наставнообразовниот процес на Економскиот факултет Прилеп од 2010 година како доцент по предметите



*трговско право, меѓународно стопанско право и право на европска унија.* При што, до денес тој *квалитетно и одговорно* ги исполнува своите обврски во наставнообразовниот процес.

Врз основа на резултатите од спроведената евалуација од студентите е евидентно дека кандидатот Мирослав Андоновски поседува забележително педагошко искуство и користи педагошки методи преку коишто не само што успешно им ги пренесува своите знаења на студентите, туку ја поттикнува и ја развива нивната креативност.

Целокупниот едукативен процес на кандидатот и неговото професионално усовршување покажуваат континуитет којшто се реализира, пред сè, во областите на правото.

Творечкиот опус на кандидатот јасно индицира дека тој перманентно се занимава со истражувачка работа којашто резултира со голем број објавени научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. Исто така, е евидентно неговото учество на повеќе научни собири во земјата и странство. Притоа, треба да се потенцира дека приложените трудови на кандидатот се претежно од областите на легислативата за трговските субјекти и интелектуалната сопственост и директно кореспондираат со областа на којашто конкурира.

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот *ги исполнува* сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере д-р Мирослав Андоновски за *наставник во звање вонреден професор* од областа *друго / право за економисти*.

Прилеп  
17.06.2015 год.

**Рецензентска комисија:**

1. д-р Ристо Ристески, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп, во пнезија с.р
2. д-р Ристо Речкоски, вонреден професор на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид с.р
3. д-р Димко Кокароски, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп с.р